



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кингводство 60802-603-21943

Петок, 6 јули 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 35

ГОД. XL

Цена на овој број е 26 динари. – Претплата за 1984 година изнесува 1.425 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-153; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛ. 170, 171 И 177 НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ПОШТЕНСКИОТ, ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОНСКИОТ СООБРАЌАЈ

1. Сложената организација на здружен труд УПИ – Сараево, Работна организација „Комерц“, Основна организација на здружен труд „Тешањ“ од Тешањ, со предлог поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија за оценување на уставноста и законитоста на чл. 170, 171 и 177 на оспорените општи услови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/76).

Во предлогот се бара оцена на уставноста и законитоста на оние одредби на општите услови за вршење на поштенски, телеграфски и телефонски услуги со кои е воведена наплата за одржување на поштенските, телеграфските и телефонските линии во случај кога линијата ја изградил и ја опремил корисникот. Предлагачот смета дека организацијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај не е овластена да ги утврдува подрачјата на потесниот и поширокиот местен реон.

2. Во одговорот на предлогот на предлагачот, Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони наведува дека со одредбите на член 177 точка 1 од Општите услови за вршење на поштенски, телеграфски и телефонски услуги му овозможува на претплатникот, што изградил телефонска линија, нејзиното одржување да може да ѝ го довери на организацијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај или на друга организација. Се истакнува, дека подземните телефонски водови бараат посебно одржување.

Самоуправната интересна заедница на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на Босна и Херцеговина, во одговор наведува дека во член 171 на Општите услови за вршење на поштенски, телеграфски и телефонски услуги се пропишани условите и начинот на формирање на потесен и поширок местен реон. Согласно со овие услови, Сложената организација на здружен труд на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на Босна и Херцеговина, во Правилникот за вршење услуги во телефонскиот сообраќај ги пропиша условите под кои се определуваат границите на потесниот и поширокиот реон.

3. Со оспорените одредби на чл. 170, 171 и 177 на Општите услови се уредени прашањата во поглед на засновањето претплатнички однос, месната телефонска мрежа, претплатничките телефонски уреди и инсталации и одржувањето на претплатничките телефонски уреди и инсталации.

Во член 152 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека на организациите на здружен труд и на заедниците со закон може да им се довери, во областа на својата дејност, со свои акти да уредуваат определени односи од поширок интерес.

Врз основа на член 2 од Законот за поштенските, телеграфските и телефонските услуги, Општите услови за вршење на поштенски, телеграфски и телефонски услуги

заеднички ги утврдува поштенско телеграфската и телефонската организација по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија. Со Општите услови се уредуваат единствени услови под кои поштенските телеграфските и телефонските организации вршат услуги и се утврдува постапката за остварување на меѓусебните права и обврски меѓу поштенско-телеграфските и телефонските организации и корисниците на нивните услуги, во согласност со одредбите на овој закон и со одредбите на другите закони што се однесуваат на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај.

Во член 6 став 3 од Законот за поштенските, телеграфските и телефонските услуги е пропишано дека подрачјето на единица на поштенска, телеграфска и телефонска мрежа може да се подели на потесно, пошироко и најшироко подрачје, ако на целото подрачје на единицата на поштенската, телеграфската и телефонската мрежа приемот и приклучувањето на поштенските пратки, телеграми и телефонски позиви не може да се врши најмалку еднаш дневно.

Според оцената на Уставниот суд на Југославија, одредбите на чл. 170, 171, и 177 од Општите услови се согласни со член 152 од Уставот на СФРЈ, а начинот на кој со оспорените одредби на Општите услови е пропишана поделбата на подрачјето на телефонската мрежа на потесен и поширок реон и е уредено одржувањето на поштенската, телеграфската и телефонската мрежа во кабелската канализација, е согласен со чл. 2 и 6 од Законот за поштенските, телеграфските и телефонските услуги.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 29 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 16 мај 1984 година, донесе

Одлука

Се одбива предлогот на Сложената организација на здружен труд УПИ – Сараево, Работна организација „Комерц“, Основна организација на здружен труд „Тешањ“, да се утврди дека одредбите на чл. 170, 171 и 177 на Општите услови за вршење на поштенски, телеграфски и телефонски услуги на организациите на здружен труд од поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, не се согласни со Уставот на СФРЈ и со Законот за поштенските, телеграфските и телефонските услуги.

Оваа одлука Судот је донесе во состав: претседател на Судот д-р Васил Гривчев и членовите на Судот: д-р Јосиф Трајковиќ, Воислав Ракиќ, д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Јаким Спиrowsки, Славко Кухар, Ратко Мочивник, Милосав Стиновиќ, Рамадан Враниќи, Иван Франко и Душан Штрбац.

У-бр. 231/83
16 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Васил Гривчев, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за издавање на Списокот на стоките опфатени со одделните форми на извозот и увозот и за постапката на контрола на царинските органи во врска со применувањето на тој список, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/84), се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СПИСОКОТ НА СТОКИТЕ ОПФАТЕНИ СО ОДДЕЛНИТЕ ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ И ЗА ПОСТАПКАТА НА КОНТРОЛА НА ЦАРИНСКИТЕ ОРГАНИ ВО ВРСКА СО ПРИМЕНУВАЊЕТО НА ТОЈ СПИСОК

1. Во Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за издавање на Списокот на стоките опфатени со одделните форми на извозот и увозот и за постапката на контрола на царинските органи во врска со применување на тој список во точка 2 наместо бројот: „3“ треба да стои број „5“

2. Во точка 3 во тар. број 29.27/26 наместо зборот: „хомовератил“ треба да стои зборот: „хомовератрил“;

во тар. број 29.29/2 наместо бројот: „20003“ треба да стои: „20008“;

во тар. број 29.36/14 наместо зборот: „финил“ треба да стои: „фенил“;

во тар. број 38.19/3ж наместо бројот: „02811“ треба да стои: „02803“;

во тар. број 38.19/3з наместо бројот: „02919“ треба да стои: „02900“;

во тар. број 38.19/3с наместо бројот: „03117“ треба да стои: „03001“;

во тар. број 84.23/5г наместо зборовите:

„г) машини за нафтени и гасни дупкотини:

1) до 1000 m

2) над 1000 m

треба да стои:

„г) машини за нафтени и гасни дупкотини:

1) до 1000 m ЛБ ЛБ 84 23 54102

2) над 1000 m ЛБ ЛБ 84 23 54218“.

3. Во Списокот на опојни дроги, и тоа:

во тар. број 13.03/1а, во колоната 5 наместо бројот: „13 02“ треба да стои: „13 03“;

во тар. број 29.35/2m во колоната 5 наместо бројот: „24363“ треба да стои: „24963“; а

во колоната 5 наместо бројот: „24554“ треба да стои: „24564“.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 25 мај 1984 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 236 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА РАДИОВРСКИ

Се разрешува од должноста директор на Сојузната управа за радиоврски Милорад Шљивар, со 30 јуни 1984 година, заради заминување на друга должност.

С.п.п. бр. 712
15 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува од должноста сојузен советник во Сојузниот извршен совет Јанез Становник, со 31 мај 1984 година, заради заминување на друга должност.

С.п.п. бр. 793
7 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се назначува Казимир – Живко Прегл, директор на Заводот за општествено планирање на Социјалистичка Република Словенија.

С.п.п. бр. 845
15 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

Одлука за оцена на уставноста и законитоста на чл. 170, 171 и 177 на Општите услови за вршење на поштенски, телеграфски и телефонски услуги на организациите на здружен труд од поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај — — — — — 911

Исправка на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за издавање на Списокот на стоките опфатени со одделните форми на извозот и увозот и за постапката на контрола на царинските органи во врска со применувањето на тој список — — — — — 912

Назначувања и разрешувања — — — — — 912

